



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vespik 3R
Makedonija

2

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 5 април 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XLI

Цена на овој број е 68 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

245.

Врз основа на член 33 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат вештачки губрива можат продажните цени за азотни губрива да ги формираат така што да изнесуваат најмногу 95,46 динари за еден килограм активна (хранлива) материја на азот (N).

2. Организациите на здружен труд што произведуваат вештачки губрива можат продажните цени за фосфорни губрива во прав да ги формираат така што да изнесуваат најмногу 94,72 динари за еден килограм активна (хранлива) материја на фосфор (P_2O_5) растворлив во лимунска киселина.

3. Организациите на здружен труд што произведуваат комплексни и мешани губрива можат продажните цени за тие губрива да ги формираат калкулативно, така што да се засмета, и тоа:

1) за еден килограм активна (хранлива) материја на азот во тие губрива – до 95,46 динари;

2) за еден килограм активна (хранлива) материја на калиум (K_2O) во тие губрива – до 41,82 динари;

3) за еден килограм активна (хранлива) материја на фосфор (P_2O_5) во тие губрива, ако е растворлив во вода – до 111,45 динари, а ако е растворлив во лимонска киселина – до 94,72 динари.

4. За трошоците за преработка и гранулирање, организациите на здружен труд што произведуваат мешани и комплексни губрива можат да засметаат за мешани и поединечни фосфорни губрива до 2.250 динари за еден тон, а за комплексни губрива до 4.750 динари за еден тон.

5. Цените за нерастворливи фосфорни губрива – „микрофос“ (фин фосфат) со 28% вкупен P_2O_5 ќе се формираат до нивото на цените за суперфосфат со 17% P_2O_5 .

6. Цените формирани на начинот предвиден во точ. 1 до 5 на оваа одлука се зголемуваат во сезонските месеци што се определени според потрошувачката на губриво најмногу до 50 динари за еден тон губриво, а се намалуваат во несезонските месеци најмалку за 50 динари за еден тон губриво. Во текот на една календарска година може да има најмногу шест сезонски месеци. Производителите се должни во своите ценовници да ги утврдат сезонските и несезонските месеци и цените по одделни месеци.

7. Цените за губрива врз база на калиум-сулфат и калиум-магнезиум-сулфат, како и за губрива со микроелементи и пестициди можат да се зголемат до 28%.

8. Цените за губрива во мали пакувања, како и цените за течни губрива можат да се зголемат до 28%.

9. Цените формирани на начинот предвиден во точ. 1 до 8 од оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон или камион во фабриката или натоварено во шлеп во речно пристаниште на фабриката, вклучувајќи ги и трошоците за пакување и амблажа.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 114
4 април 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

246.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕДМОНТОН ВО КАНАДА

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со почесен конзул на чело, во Канада со седиште во Едмонтон и со конзуларно подрачје што ја опфаќа провинцијата Алберт.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 108
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

247.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на

поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/81 и 30/83), во член 19 зборовите: „III степен” се заменуваат со зборовите: „II степен”.

Член 2

По член 28 се додава нов член 28а, кој гласи:

„Член 28а

Звањето бродски подмачкувач му се признава на лице кое завршило III, односно IV степен на стручна подготовка и тоа за: механичар на дизел-мотори, бродски машини-монтер, бродски механичар, монтер на машини и постројки, енергетичар на машини со внатрешно согорување, машинбравар и автомеханичар – кое има најмалку шест месеци пловидбен стаж во бродски машински комплекс во својство на чистач на машини.”

Член 3

По член 33 се додава нов член 33а, кој гласи:

„Член 33а

Звањето бродски готвач му се признава на готвач со завршен III или IV степен на стручна подготовка на угостителска струка кој има најмалку шест месеци пловидбен стаж на работа во бродска кујна.”

Член 4

Во член 37 став 1 точка 9, по зборовите: „до 1.100 kW;”, се додаваат зборовите: „работи на друг офицер на машини на бродови со бродски машински комплекс со сила до 1.500 kW, ако има најмалку десет години пловидбен стаж во звањето бродски машиноводител;”, а во точка 10 под г) зборот: „петнаесет” се заменува со зборот: „пет”.

Во став 2 точка 5 зборовите: „избегнување на судири на бродови на море” се заменуваат со зборовите: „радарско зацртување;”, а под точка 7, се додаваат две нови точки 8 и 9 кои гласат:

- 8) работи на противпожарна заштита,
- 9) работи на ракување со средства за спасување”.

По став 2 се додаваат нови став 3 кој гласи:

„Овластување за вршење на работи од став 2 тч. 4, 6, 7, 8 и 9 на овој член му се признава, и тоа:

1) овластување за вршење на работи во врска со безбедноста на танкери – на бродоводител, поручник на трговска морнарица, капетан на долга пловидба, бродски машиноводител, поморски машинист и поморски машинист I класа, – кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на танкери во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во вршење на работите со соодветно звање:

2) овластување за вршење на работи за ракување со радар за посматрање – на поручник на трговска морнарица и капетан на долга пловидба кои во последните седум години, пред 5 февруари 1985 година имаат најмалку три години пловидбен стаж на бродови што се опремени со радар, во својство за офицери на палуба или приправници со едногодишен приправнички стаж со соодветно звање;

3) овластување за вршење на работи на трагање, спасување и опстанок на море – на сите поморци со соодветно овластување кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба, со големина над 200 БРТ или со сила на погонската постројка над 750 kW;

4) овластување за вршење на работи на противпожарна заштита – на сите поморци со соодветно овластување

кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или поголема крајбрежна пловидба во вршење на работи со соодветно звање;

5) овластување за вршење на работи на ракување со средствата за спасување – на сите поморци со соодветно овластување кои во последните три години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во вршење на работи со соодветно звање.”

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. V/02-803/1
30 јануари 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
свообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

248.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77, 59/81, 9/84 и 70/84), сојузниот секретар за финансии, на предлог од генералниот директор на Службата за општествено книговодство, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 62, 62а И 63 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Со овој правилник се пропишува спроведувањето на одредбите од чл. 62, 62а и 63 на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем (во натамошниот текст: Законот), за вршењето на работите на посебната финансиска служба организирана во работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, во сложената организација на здружен труд и во самоуправната интересна заедница која во својот состав има основни заедници (во натамошниот текст: организациите и заедниците) и за содржината и начинот на пресметување на меѓусебните обврски на основните организации на здружен труд и на основните самоуправни интересни заедници (во натамошниот текст: основните организации и основните заедници), преку нивните интерни сметки во организацијата односно заедницата во која е организирана посебна финансиска служба.

Член 2

Основните организации и основните заедници соглас-но со самоуправниот општ акт за организирање на посеб-на финансиска служба, паричните средства со кои распо-лагаат ги пренесуваат од својата жиро-сметка и од други сметки кај Службата на општественото книговодство на жиро-сметката на работната организација, на сложената организација на здружен труд односно на самоуправната интересна заедница преку која работи посебната финан-сиска служба.

Ако на жиро-сметката на основната организација од-носно на основната заедница нема доволно средства за на-мирување на обврските чија наплата ја врши Службата на општествено книговодство, односно што се плаќаат преку жиро-сметката на основната организација односно на ос-

новната заедница, посебната финансиска служба е должна, на барање од надлежната служба на општественото книговодство, веднаш да изврши пренос на средствата за намирување на втасаните обврски од жиро-сметката преку која работи на жиро-сметката на основната организација односно на основната заедница до височината на пренесените односно здружените средства на таа основна организација односно основна заедница.

Ако со самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба се предвидени одговорност и ризик за обврските на основните организации односно на заедниците што организирале посебна финансиска служба, посебната финансиска служба е должна, на барање од надлежната служба на општественото книговодство, веднаш да изврши пренос на средствата од жиро-сметката преку која работи на жиро-сметката на основната организација односно на основната заедница наведена во барањето на Службата, во износот потребен за намирување на втасаните обврски на таа основна организација односно основна заедница.

Ако посебната финансиска служба не издаде налог за пренос на средствата, согласно со ст. 2 и 3 на овој член, Службата на општественото книговодство, со свои налози, ќе ги пренесе потребните средства од жиро-сметката преку која работи финансиската служба на жиро-сметката на основната организација односно на основната заедница-должник.

Член 3

Ако основните организации односно основните заедници пренесуваат средства од својата жиро-сметка и од други сметки на општествени правни лица во кои е организирана посебна финансиска служба на жиро-сметката преку која работи посебната финансиска служба заради плаќање на нивните обврски, налозите за плаќање на обврските спрема трети лица од името и за сметка на тие организации односно на основните заедници односно инструментите за обезбедување на плаќањата, според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањата меѓу корисниците на општествени средства, гласат на организацијата односно заедницата преку чија жиро-сметка работи посебната финансиска служба. Во налозите за плаќање и во инструментите за обезбедување на плаќањата се наведува и називот на основната организација односно на основната заедница чија обврска се плаќа.

Посебната финансиска служба ги издава налозите за плаќање од став 1 на овој член до височината на покритието на интерната сметка на основната организација односно на основната заедница, односно до височината на покритието на жиро-сметката преку која посебната финансиска служба работи, ако со самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба е предвидено меѓусебно краткорочно кредитирање и одржување на текуштата ликвидност.

Член 4

Пресметката односно плаќањето на меѓусебните обврски на основните организации односно на основните заедници се врши во согласност со самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба, преку интерните сметки во организацијата односно заедницата.

Пресметката односно плаќањето на меѓусебните обврски преку интерната сметка се врши, за обврски по основ на промет на стоки и вршење на услуги, во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос, а за другите обврски – во рокот на втасување то.

Член 5

Пресметката односно плаќањето на меѓусебните обврски преку интерните сметки согласно со член 4 од овој правилник, се врши со издавање на интересен налог за плаќање врз товар на интерната сметка на основната органи-

зација односно на основната заедница – должник во корист на основната организација односно на основната заедница – доверител.

Интерниот налог за плаќање содржи: назив и број на интерната сметка на основната организација на здружен труд односно на основната заедница – должник, назив и број на интерната сметка на основната организација на здружен труд односно на основната заедница – доверител, износ на обврската, основ за настанување на обврската, шифра на расчленетиот промет, датум на настанување на должничко-доверителскиот однос, датум на издавање на налогот, потпис на овластените лица, согласно со самоуправниот општ акт, и печат на издавачот на интерниот налог.

Член 6

Посебната финансиска служба ги извршува интерните налози за пренос истиот ден кога ги примила, со задолжување на интерната сметка на основната организација односно основната заедница – должник и со одобрување на интерната сметка на основната организација односно основната заедница – доверител.

Посебната финансиска служба ги извршува интерните налози за плаќање до височината на расположливите средства на интерната сметка на основната организација односно основната заедница – должник, односно до височината на средствата со кои може да располага основната организација односно основната заедница за плаќање на обврските преку интерната сметка.

Посебната финансиска служба ќе ги врати на основната организација односно на основната заедница интерните налози за плаќање за чие извршување нема покритие на интерната сметка во смисла на став 2 од овој член.

Се смета дека плаќањето е извршено со извршувањето на интерниот налог за плаќање преку интерната сметка.

Член 7

Посебната финансиска служба ѝ поднесува на Службата на општественото книговодство налог за пресметка – образец СОК бр. 42 на износот на плаќањата извршени преку интерните сметки, согласно со член 6 од овој правилник, посебно за секоја основна организација односно основна заедница, по секој основ за плаќање – шифра на расчленетиот промет – што Службата на општественото книговодство ги спроведува преку жиро-сметката на основната организација односно на основната заедница.

Налогот за пресметка од став 1 на овој член се поднесува до Службата на општественото книговодство на петнаести и последниот ден во месецот.

Член 8

Посебната финансиска служба е должна на основната организација односно на основната заедница да ѝ доставува извештај со документација за промените и состојбата на паричните средства на нејзината интерна сметка, најдоцна наредниот ден од денот на настанувањето на тие промени, и да ѝ обезбеди увид во состојбата на средствата на нејзината интерна сметка.

Кон извештајот од став 1 на овој член, како документ за настанатите промени на интерната сметка, се доставува: примерок на интерниот налог за плаќање, налозите примени со изводот на Службата на општественото книговодство што се однесуваат на плаќањата на таа основна организација односно основна заедница, како и друга документација во согласност со самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба.

Член 9

Основните организации односно основните заедници што, согласно со член 62а став 1 точка 7 од Законот за ос-

новите на кредитниот и банкарскиот систем, го пренеле врз посебната финансиска служба извршувањето на работите што се однесуваат на грижата за реализација на должничко-доверителските односи, на таа служба ѝ доставуваат податоци за заснованите должничко-доверителски односи на тие организации и заедници, за договорениот начин на плаќање на обврските по тие односи и други податоци потребни за вршење на овие работи.

Посебната финансиска служба, во вршењето на работите од став 1 на овој член, согласно со самоуправниот општ акт од член 62 на Законот, презема мерки за навремено намирување на обврските од должничко-доверителските односи и за таа цел може да врши стручно-административни работи во врска со обезбедувањето на средствата за намирување на обврските и, во нивно име и за нивна сметка да обезбедува добивање на кредити, авали на инструментите за обезбедување на плаќањата, гаранции и друго.

Намирувањето на обврските од став 1 на овој член го врши основната организација односно основната заедница преку својата жиро-сметка кај Службата на општествено-книговодство ако, согласно со чл. 3 и 4 на овој правилник, не е предвиден пренос на средства за плаќање на обврски.

Член 10

Посебната финансиска служба, во согласност со овластувањата од самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба, организира позајмување на парични средства и собирање на штедни влогови во основните организации и во основните заедници што ја организирале оваа служба во име и за сметка на тие основни организации и основни заедници.

Позајмувањето на парични средства и собирањето на штедни влогови од став 1 на овој член може да се врши преку жиро-сметките на основните организации односно на основните заедници или преку жиро-сметката преку која работи посебната финансиска служба.

Хартните од вредност на позајмените парични средства и штедните книшки на собраните штедни влогови гласат на жиро-сметката преку која е извршено позајмувањето односно собирањето на средствата.

Исплата на позајмените средства, на средствата од штедење, како и исплата на личните доходи на работниците на основните организации односно на основните заедници преку штедни книшки, посебната финансиска служба врши на благајната на организацијата односно заедницата во која е организирана посебната финансиска служба односно на друг начин уреден со самоуправниот општ акт за организирање на посебна финансиска служба.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-2064/1
8 март 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

249.

Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Правилникот за сообраќајните знаци на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/81) во член 32 став 2 точка 3 се менува и гласи:

„3) испрекината линија за одвојување на лентата за движење на возила за линиски превоз на патници, на такси возила за превоз на патници и на возила на службата за брза помош;“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1135
22 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

250.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАШИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ, МАШИНИ ЗА СМЕТАЊЕ И МАШИНИ ЗА УМНОЖУВАЊЕ НА ТЕКСТ, КАКО И РЕГИСТАР-КАСИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ХОТЕЛИЕРСТВОТО ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Канцелариски машини за пишување, машини за сметање и машини за умножување на текст и регистар-каси за употреба во трговијата, угостителството и хотелиерството (во натамошниот текст: производи), кои во смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање се:

а) канцелариски машини за пишување, и тоа:

- 1) механички:
 - преносни, со валјак долг 24 cm,
 - за на маса, со валјак долг 33 cm, 46 cm и 62 cm;
- 2) електрични:
 - преносни, со валјак долг 24 cm,
 - за на маса, со валјак долг 33 cm, 46 cm, 62 cm и 88 cm;

- 3) електронски:
 - без меморија, со валјак долг 24 cm, 33 cm, 41,5 cm и 43,5 cm;

б) канцелариски сметачки електронски машини, и тоа:

- 1) за на маса со екран;
- 2) за на маса со екран и со контролна хартиена лента;
- 3) табелни калкулатори:
 - комерцијални:
 - 1) напојувани со суви батерии,
 - 2) напојувани со соларна ќелија,
 - 3) напојувани со акумулатори поврзани во батерија независно или во спрега со полнач за акумулатори;

– математички:

- 1) напојувани со суви батерии;
- 2) напојувани со соларна ќелија;
- 3) напојувани со акумулатори поврзани во батерија независно или во спрега со полнач за акумулатори;

в) канцелариски машини за умножување на текст, и тоа:

1) електромеханички:

- за умножување на текст со помош на матрица;
- за умножување на текст со цинкоксидна хартија;

2) електронски:

- за умножување на текст на обична хартија;
- за пресликување на текст (фотокопирање);

г) регистар-каси, и тоа:

1) електромеханички:

– трговски, со тастатура со единечни ставки од 4 до 6 полиња и со можност за збир од 6 до 8 цифри;

– угостителски, со тастатура со единечни ставки од 4 до 6 полиња, со можност за збир од 6 до 8 цифри, со можност за следење на прометот по определен број работници (2 до 10) и со поделба на прометот по издадени конзумации до 18 конзумации;

– хотелски рецепциони, со можност за распоредување на трошоците на секој гост – од 10 до 30 видови трошоци;

2) електронски:

– трговски, со тастатура за единечни ставки од 4 до 6 полиња и со можност за збир до 12 цифри;

– угостителски, со тастатура за единечни ставки од 4 до 6 полиња, со можност за збир од 6 до 8 цифри, со можност за следење на прометот по определен број работници (до 100) и со поделба на прометот по конзумации (до 100);

– хотелски рецепциони, со можност за распоредување на трошоците на секој гост, од 10 до 30 видови трошоци.

2. Времето на траењето на гарантниот рок за производите од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократок од една година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за зебни калкулатори од точка 1 под б) одредба под 3) на оваа наредба, гарантниот рок неможе да биде пократок од шест месеци.

3. Гарантниот рок за производите од точка 1 на оваа наредба започнува да тече со денот на продажбата на производот на мало.

4. За производите од точка 1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис на нивно одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за време на траењето на гарантниот рок односно на рокот на обезбедено сервисирање.

Времето на траењето на рокот на обезбедено сервисирање за производите од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократок од пет години.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за производите од точка 1 под б) одредба под 3 на оваа наредба, времето на траењето на рокот на обезбедено сервисирање не може да биде пократко од три години.

5. Давателот на гаранција односно овластениот сервис е должен да ја изврши услугата на одржување или поправка на производите од точка 1 на оваа наредба во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за извршување на тие услуги.

6. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат на производите од точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи точка 1 одредба под 7 од Наредбата за определување на производите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси и за најмалото траење на гарантниот рок за тие производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78).

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-178/1

14 јануари 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

251.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Со ова упатство се пропишува содржината и начинот на водење на Регистарот на корисниците на општествени средства во Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Регистарот на корисниците).

Член 2

Регистарот на корисниците е матична евиденција на корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: корисникот) што имаат жиро-сметки и други сметки кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата), а служи за обработка на податоци на платниот промет, обработка на финансиски и други податоци со кои Службата располага за определени статистички истражувања, како и за поврзување со базата на податоци во другите информативни служби на општествениот систем за информирање.

Член 3

Регистарот на корисниците се води во организационата единица на Службата во која се водат жиро-сметките и другите сметки на корисниците.

Регистарот на корисниците се води на образецот – Регистар на корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: „Образец РКОС”), што е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел.

Член 4

Податоците запишани во Регистарот на корисниците се јавни.

Член 5

За секој корисник се води посебен Образец на РКОС.

Член 6

Во Образецот РКОС се внесуваат податоци за општата намена за водење на Регистарот на корисниците и податоци што се користат за автоматска обработка во вршењето на работите на платниот промет, во водењето на евиденција и во обработката на финансиските и други податоци.

ци за определени статистички истражувања, како и податоци за поврзување со базата на податоци – со регистрите на други информативни служби на општествениот систем за информирање.

Член 7

Податоци за општа намена што се внесуваат во Образецот РКОС се: назив на корисникот, реден број на Регистарот на корисниците кај Службата, број на телефонот, број на решението за регистрација кај надлежниот орган и назив на банката кај која корисникот има девизна сметка (поглавје А од Образец РКОС).

Член 8

Податоци за автоматска обработка на податоците што се внесуваат во Образецот РКОС се: основни податоци, податоци за врска, податоци за укинување на жиро-сметка, податоци за сметките и намените на кои се водат издвоени средства, податоци за дневни извештаи и податоци за основните организации на здружен труд и работните заедници во состав на работната организација (поглавје Б од Образецот РКОС).

Основни податоци што се внесуваат во Образецот РКОС за секој корисник се: основна сметка, ознака на општината, намена и број на индивидуалната партија, назив на корисникот, седиште на корисникот, ознака на поштата, адреса на корисникот, оперативен број на седиштето на Службата, шифра на дејноста на корисникот, ознака на републиката односно автономната покраина и општината, ознака на банката на депозитарот, ознака на видот на организацијата – обликот на здружување и одговорност спрема други ООЗТ во состав на иста работна организација, ознака на нивото и видот на органот на управата, посебна ознака за определена обработка, шифра на дејноста на инвестициониот објект, ознака на локацијата на инвестициониот објект, идентификационен број на инвестициониот објект, број на самоуправната спогодба за распоредување на доходот и распределба на личните доходи и број на поштенскиот факс.

Податоци за врска што се внесуваат во Образецот РКОС заради поврзување и обединување на корисниците во обработка на податоците, во статистичките истражувања и во информативно-аналитичките работи, се: матичен број на единствениот регистар на организациите и заедниците, број на жиро-сметката на корисникот, број на жиро-сметката на работната односно сложената организација на здружен труд и матичен број на единствениот регистар на работната односно сложената организација на здружен труд во чиј состав е корисникот за кого се води Образецот РКОС.

Матичниот број на единствениот регистар служи за поврзување на Регистарот на корисниците со регистрите на други информативни служби на општествениот систем за информирање.

Податоци за укинување на жиро-сметката што се внесуваат во Образецот РКОС со денот на престанувањето на работата на корисникот, се: датум на укинување на жиро-сметката и број на сметката на која се пренесени средствата од укинатата жиро-сметка.

Податоци за сметките и намените на кои се водат издвоени средства, што се внесуваат во Образецот РКОС со ознаки на сметките на издвоените средства од Единствениот план на сметките на општественото сметководство, за кои не се пополнува Образецот РКОС, се: назив, број и намена на сметката на издвоените средства и ознака на банката на депозитарот.

Податоци за доставување на дневни извештаи, што се внесуваат во Образецот РКОС, на писмено барање од корисникот заради доставување на дневни извештаи на назначената адреса за промени на жиро-сметката и на другите сметки на корисникот, се: адреса на корисникот, ознака на поштата, назив на корисникот и ознака за доставување на дневни извештаи.

Податоци за основните организации на здружен труд и за работните заедници во состав на работната организа-

ција, што се внесуваат во Образецот РКОС за работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд и работни заедници, се: ознака на основната организација на здружен труд односно на работната заедница, ознака на врската, број на жиро-сметката, назив и седиште на основната организација на здружен труд односно на работната заедница, ознака на републиката односно на автономната покраина односно општината, шифра на дејноста, ознака на видот на организацијата и формата на здружување, матичен број на единствениот регистар и ознака дали основната организација на здружен труд односно работната заедница работи преку своја жиро-сметка или преку жиро-сметката на работната организација во чиј е состав.

Член 9

Отворањето на Образецот РКОС и внесувањето на податоците се вршат врз основа на документацијата пропишана во член 12 од Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/84).

Член 10

При внесувањето на податоците во Образецот РКОС, сите предвидени податоци се внесуваат во соодветни кодекси систематизирани по редни броеви.

Образецот РКОС го води овластен работник во организационата единица на Службата, кој е одговорен за неговата точност и ажурност.

Член 11

Секоја организациона единица на Службата формира и води за своето подрачје регистар на корисниците, со утврдени податоци за секој корисник поединечно.

Службата на општественото книговодство на Југославија води евиденција за корисниците во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со податоците од член 8 ст. 2 и 3 на ова упатство.

Член 12

Корисникот е должен за настанатите статусни и други промени што се однесуваат на податоците внесени во Регистарот на корисниците да ја извести организационата единица на Службата најдоцна во рок од осум дена од денот на настанатите промени, заради нивно запишување во Регистарот на корисниците.

Член 13

Со денот на престанувањето на работата на корисниците Образецот РКОС и сите податоци се исклучуваат од текуштата евиденција на Службата и се пренесуваат во евиденцијата на корисниците што престанале да работат.

Член 14

Документацијата од член 9 на ова упатство се чува и по престанувањето на работата на корисникот, односно по укинувањето на жиро-сметката.

Документацијата од став 1 на овој член може да се чува и на микрофилмови, а ако таа документација се чува на микрофилмови, не мора да се чува и во оригинал.

Член 15

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

50 бр. 1/19
12 март 1985 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општестве-
ното книговодство
м-р Џемиш Дуриќи, с. р.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

ОБРАЗЕЦ РК0С

РЕГИСТАР
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
А. ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТА НАМЕНА

НАЗИВ НА КОРИСНИКОТ

РЕДЕН БРОЈ НА РЕГИСТАРОТ _____

БРОЈ НА ТЕЛЕФОНОТ _____ БРОЈ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА _____

НАЗИВ НА БАНКАТА КАЈ КОЈА КОРИСНИКОТ ИМА ДЕВИЗНА СМЕТКА

Б. ПОДАТОЦИ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Вид на работа _____ ☐

01. Основна сметка, општина, намена и број на индивидуалната партија

02. Назив на корисникот _____

03. Седиште на корисникот _____

04. Ознака на поштата _____

05. Адреса на корисникот _____

06. Оперативен број на седиштето на Службата _____ 5

07. Шифра на дејноста на корисникот _____

--	--	--	--	--	--	--	--

6

08. Република — покраина _____ Општина _____

--	--	--	--

4

09. Депозитар — банка _____ 3

10. Вид на организацијата, форма на здружувањето и обврска
спрема други ООЗТ во состав на работната организација

11. Ниво и вид на органот на управата _____ □
2

12. Посебна ознака за определени обработки _____

13. Шифра на дејноста на инвестициониот објект _____

14. Локација на инвестициониот објект _____

15. Идентификационен број на инвестициониот објект _____

16. Број на самоуправната спогодба _____

17. Број на поштенскиот фах _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА ВРСКА

18. Матичен број на единствениот регистар _____  7
19. Број на жиро-сметката на корисникот _____  5  3  3  7
20. Број на жиро-сметката на работната организација во чиј состав е ООЗТ односно на сложената организација во чиј состав е работната организација _____  5  3  3  7
21. Матичен број на единствениот регистар на работната-сложената организација _____  7

III. ПОДАТОЦИ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕТКАТА

22. Датум на укинувањето _____  6
23. Број на сметката на која се пренесени средствата _____  5  2  3  7

IV. ПОДАТОЦИ ЗА СМЕТКИТЕ И НАМЕНИТЕ НА КОИ СЕ ВОДАТ ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА

Назив на сметката — индивидуална партија	Број на сметката	Намена	Ознака на депозитарот
24. _____	3	3	3
25. _____	3	3	3
26. _____	3	3	3
27. _____	3	3	3
28. _____	3	3	3
29. _____	3	3	3
30. _____	3	3	3
31. _____	3	3	3
32. _____	3	3	3
33. _____	3	3	3
34. _____	3	3	3
35. _____	3	3	3
36. _____	3	3	3
37. _____	3	3	3

V. ПОДАТОЦИ ЗА ДНЕВНИ ИЗВЕШТАИ

38. Адреса на корисникот _____ 38
39. Ознака на поштата _____ 5
40. Назив на корисникот _____ 21
41. Ознака за доставување на дневни извештаи _____

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА БОДОВНАТА ЛИСТА ПОД ТОЧКА А VI НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА „ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ, НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МЕРКУР“ - ТРГОВИЈА И УСЛУГИ, КРАЊ ОД 7 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

1. Со оспорената одредба на точка А VI од Бодовната листа, како составен дел на Правилникот, е пропишано посебно вреднување на работниот стаж, остварен во Работната организација, а посебно вреднување на вкупниот остварен работен стаж, како еден од условите за давање станови на користење.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 март 1985 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинува точка А VI на Бодовната листа на Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците на Работната заедница „Заеднички служби“ - на Работната организација „Меркур“ - трговија и услуги, Крањ од 7 декември 1983 година.

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Александар Фира, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Јаким Спиrowsки, Воислав Ракиќ, Божидар Булатовиќ, Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Славко Кухар, Рамадан Враниќи и Иван Франко.

У. бр. 308/84
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р **Васил Гривчев**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата во 1985 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1985 ГОДИНА

Во точка 2 под 3) за потребите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, наместо износот: „3.724.000.000“ треба да стои износот: „3.714.000.000“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 1 април 1985 година

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Упатството за начинот на утврдување на износот на средствата што може да ги користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи корисникот на општествени средства кој не ги намирал втасаните обврски, како и за начинот на доставување на податоците за тоа до Службата на општественото книговодство, објавено во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/85, се поткрала грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖЕ ДА ГИ КОРИСТИ ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА КОЈ НЕ ГИ НАМИРИЛ ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во точка 4 став 1 одредба под 2 наместо бројот: „57“, треба да стои бројот: „56“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 27 март 1985 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за контниот план и за билансите за банките, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/85, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ

Во образецот Биланс на состојбата на _____ 19 _____ година во колона 1 бројот: „331“ треба да се брише, а наместо броевите: „332 до 610“ треба да стојат броевите: „331 до 609“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 27 март 1985 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за дополнење на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни видови стоки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ

Во точка 1 наместо текстот:

„103	81.01/1	Тунгстен (волфрам) суфов; отпадоци и остатоци од тунгстен (волфрам)
		Ех
		Тунгстен (волфрам) обработен и производи од тунгстен (волфрам)”,

треба да стои:

„103	81.01/1	Тунгстен (волфрам) суров; отпадоци и остатоци од тунгстен (волфрам)
103а	81.01/2	Тунгстен (волфрам) обработен и производи од тунгстен (волфрам)“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 26 март 1985 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упавата („Службен лист на СРФЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За советник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Жарко Танасиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 398
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упавата („Службен лист на СРФЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Добрила Николаевиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 400
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребик, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упавата („Службен лист на СРФЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

За директор на Сојузниот завод за стандардизација се назначува Вукашин Драговиќ, досегашен директор на тој завод.

С. п. п. бр. 401
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребик, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
245. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за вештачки гудриња — — — — —	661
246. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Едмонтон Канада — — — — —	661
247. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	661
248. Правилник за спроведување на одредбите од чл. 62, 62а и 63 на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем — — — — —	662
249. Правилник за измени на Правилникот за сообраќајните знаци на патиштата — — — — —	664
250. Наредба за определување на канцелариски машини за пишување, машини за сметање и машини за умножување на текст, како и регистар-каси за употреба во трговијата, угостителството и хотелиерството што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, и за најмалото траење на гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање на тие производи — — — — —	664
251. Упатство за содржината и начинот на водењето на регистарот на корисниците на општествени средства во Службата на општественото книговодство — — — — —	665
Одлука за оценување на уставноста на Бодовната листа под точка А VI на Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците на Работната заедница „Заеднички служби”, на Работната заедница „Меркур” — трговија и услуги, Крај од 7 декември 1983 година — — — — —	670
Исправка на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизи за потребите на федерацијата во 1985 година — — — — —	670

Страна	Страна
Исправка на Упатството за начинот на утврдување на износот на средствата што може да ги користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи корисникот на општествени средства кој не ги намирал втасаните обврски, како и за начинот на доставување на податоците за тоа до Службата на општественото книговодство — — 670	Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за контниот план и за билансите на банките — — — — — 670
	Исправка на Одлуката за дополнение на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни видови стоки — — — — — 670
	Назначувања и разрешувања — — — — — 671